



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 6 јули 1983

Скопје

Број 20

Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

304.

Врз основа на член 376, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 13 јуни 1983 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Ѓорѓиевски Ѓуро Љубе, од Крушево,
2. Митровски Вандо Трајко, од с. Косматец,
3. Аљити Аљит Целал, од с. Радуш,
4. Грендов Васил Борислав, од Струмица,
5. Пендовски Димитар Милан, од Скопје,
6. Хаџи-Ѓосев Драги Ѓорѓи, од Струмица,
7. Василевски Нико Стојле, од Пробиштип,
8. Спасов Јован Здраве, од с. Конче,
9. Ајроа Амдин Муадин, од с. Грешница.

II

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Мемедоска Мерсим Сафија, од с. Октиси,
2. Мицев Стојан Јордан, од с. Ново Село.

III

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Исмаиловска Абдула Фадила, од с. Ѓифлик,
2. Зекировски Мурат Нијази, од с. Пресил,
3. Аризановски Јованче Никола, од с. Рамен.

IV

Изречената казна затвор во траење од 2 години се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 3 години не сторит ново кривично дело на:

1. Ѓаштевски Лазар Миле, од Битола.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 4 месеци на:

1. Ѓимовски Ристо Никола, од Титов Велес.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Трајковски Петар Љупчо, од Скопје,
2. Драгутиновиќ Борко Миодраг, од с. Марена,
3. Исмаили Ризаи Камил, од с. Горно Лисиче.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Мустафов Зиадин Фета, од Штип.

VIII

Правната последица на осудата се укинува на:

1. Шуљдовиќ Букосав Верољуб, од Кичево.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-504
13 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

305.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА И Р'Ж ОД РОДОТ ВО 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд од територијата на СР Македонија кои вршат откуп и преработка на пченица и р'ж, за купените количества пченица и р'ж до 31 декември 1983 година им се исплатува премија во износ од 1,00 динар на килограм, под условите пропишани со оваа одлука.

2. Организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука ја остваруваат премијата под услов пченицата и р'жта да ги купуваат по зголемена цена од 1,00 динар на килограм над утврдената највисока цена на ниво на земјата.

3. Премијата ќе ја исплатува Службата на општественото книговодство, по барање од организациите на здружениот труд од точка 1 на оваа одлука, најдоцна до 31 декември 1983 година. Кон барањето се доставува и доказ дека плаќањето на пченицата и р'жта е извршено според предвидените услови во точка 2 од оваа одлука.

4. Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во согласност со републичкиот секретар за финансии и претседателот на Републичкиот комитет за општо-стопански работи и пазар, по потреба, ќе го пропише начинот на остварувањето и исплатата на премијата.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за премија на пченица и р'ж за родот во 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/83).

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 23-1100/1
22 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

306.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр 50/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО

1 На организациите на здружениот труд кои се занимаваат со промет на брашно или со производство на леб на територијата на СР Македонија, за купените количества брашно тип „500“ и „850“ од организациите на здружениот труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини од 1 јули 1983 година до 31 декември 1983 година и предадени во Републиката, им се исплатува премија по 1,25 дин/kgp

2 Исплатата на премијата од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на книговодствена евиденција на организациите на здружениот труд

3 Барањето за исплатата на премијата од точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата на општественото книговодство. Кон барањето се доставува препис од фактурата за купените количества брашно

4 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 23-1087/1
22 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с р

307.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр 50/82), а во согласност со член 2 од Договорот за организиран откуп на пченица и р'ж од родот на 1983 година, склучен на 15 јуни 1983 година, меѓу Сојузниот извршен совет и извршните совети на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОТКУП НА ПЧЕНИЦА И Р'Ж ОД РОДОТ ВО 1983 ГОДИНА

1 За стимулирање на производството и откупот на пченица и р'ж од родот во 1983 година, на организациите на здружениот труд од СР Македонија што вршат откуп и преработка, за откупените количества пченица и р'ж до 31 декември 1983 година од подрачјето на СР Македонија, им се исплатува по 1,00 динар на килограм надоместок на трошоците на име употребени вештачки ѓубриња

2 Надоместокот од точка 1 ќе се исплати доколку организациите од точка 1 на оваа одлука, при откупот на производителите од своите средства им исплатат уште по 1,00 динар на килограм за откупените количества пченица и р'ж на име надоместок на трошоците за комбајнирање

3 Надоместокот од точка 1 на оваа одлука ќе го исплатува Службата на општественото книговодство по барање од организациите на здружениот труд, најдоцна до 31 декември 1983 година. Кон барањето се доставува и доказ дека на производителите им е исплатен надоместокот од точките 1 и 2 на оваа одлука

4 Надоместокот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата на Републичкиот буџет за 1983 година, Раздел 63, Позиција 606.

5 Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во согласност со републичкиот секретар за финансии и претседателот на Републичкиот комитет за општо-стопански работи и пазар, по потреба, ќе го пропише начинот на остварувањето и исплатата на надоместокот

6 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 23-1101/1
22 јуни 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с р.

308.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1983 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските намени, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и општините во 1983 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија

Член 2

Слободните парични средства од член 1 на оваа одлука, по одбивањето на 5% од вкупните средства што ќе служат како резерва на Народната банка на Македонија, ќе се користат преку деловната банка за кредитирање на следниве намени:

- | | |
|--|------------------|
| 1) за продажба на опрема, метални конструкции и монтажни работи на домашниот пазар и во странство, во износ од | 150,0 мил динари |
| 2) за создавање залихи на месо во жив добиток, во износ од | 70,0 мил. динари |
| 3) за откуп на земјоделско земјиште, во износ од | 60,0 мил динари |
| 4) за обезбедување на републички стокковни резерви, во износ од | 300,0 мил динари |
| 5) за обртни средства на СОЗТ на „Електростопанство на Македонија“ | 195,0 мил динари |
| 6) остатокот од средствата, како и привремено неангажираните средства од точките 1 до 5, ќе се користат за тековна ликвидност на деловните банки | |

Деловната банка од став 1 на овој член ќе ја определи со одделна одлука Извршниот совет на Собранието на СР Македонија (Извршниот совет).

Член-3

Кредитите за намените од член 2 на оваа одлука ќе им се одобруваат на крајните корисници според следниве услови:

- за намените од точките 1 и 2, со рок на враќање од 3 години,
- за намената од точка 3, со рок на враќање од 4 години и
- за намените од точките 4 и 5, со рок на враќање од 6 месеци

Член 4

На одобрените средства деловната банка ќе плаќа камата во висина од 8% годишно, од 1 I 1983 до 31. XII. 1983 година

Приходите од каматата од став 1 на овој член ќе се користат за републички стоковни резерви

Член 5

Висината на каматата на кредитите што деловната банка ќе им ги одобрува на крајните корисници ќе се утврди со договор меѓу Извршниот совет и деловната банка. Договорот, во името на Извршниот совет, ќе го склучи републичкиот секретар за финансии

Член 6

Одобрените кредити за експропријација на земјиште и за изградба на културни домови ќе се вратат во рок од 4 години, почнувајќи од 1 декември 1983 година, со каматна стапка од 4%

Член 7

Пресметувањето и плаќањето на каматата од членовите 5 и 6 на оваа одлука ќе се врши декурзивно, по истекот на 3 месеци од денот на користењето на средствата

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр 23-1007/1
9 јуни 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с р

309.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАКАЈОТ

За заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансии, материјалното работење и сообраќајот, се именува Софронија Јанкуловски, директор на Работната заедница — Заеднички служби при РО „Славија“ увоз-извоз — Скопје.

Бр 17-889/1
12 мај 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с р

310.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

За заменик на директорот на Републичкиот завод за статистика се именува Стеван Петревски, директор на Центарот за електронска обработка на податоци во Стопанска банка — Здружена банка Скопје.

Бр 17-662/2
12 мај 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с р

311

Врз основа на член 83 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Кице Најдовски со 31 мај 1983 година поради исполнување на услови за пензија

Бр. 17-914/1
20 мај 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с р

312.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи за патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1 Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството, на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации, и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува и разрешува од должност Извршниот совет се утврдува во износ од 6 000 динари месечно

2 Со влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања бр 17-731/1 од 5 IV 1982 година

4 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 1983 година.

Бр 17-985/1
31 мај 1983 година
Скопје

Претседател,
Андој Мојсов, с р

313.

Врз основа на точка 6 од Одлуката за премија за кравјо и овчо млеко во 1983 година („Службен весник на СРМ“ број 11/83), претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во согласност со Републичкиот секретаријат за финансии донесе

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО

1 Производителите на млеко ја остваруваат премијата од точка 1 од Одлуката за премија за кравјо и овчо млеко во 1983 година, на начинот и постапката утврдени со ова упатство

2 Организацијата на здружен труд односно земјоделската задруга, ја остварува премијата за млеко од точка 1 од Одлуката, по барање што го поднесува до Службата на општественото книговодство кај која има жиро сметка.

3 Индивидуалните производители ја остваруваат премијата на млеко, произведено во кооперација, преку организација на здружен труд односно земјоделска задруга со која склучиле договор за производство на млеко во кооперација.

4. Кон барањето за премија се прилага:

— извод од книговодствената евиденција за количините произведено млеко од сопствено производство во која е назначен процентот на млечната маст;

— извод од книговодствената евиденција за откупено свежо млеко произведено во кооперација, врз база на приемниците во кои треба да бидат назначени количините на млеко и процентот на млечната маст

Изводот од алинеја два на оваа точка се изготвува врз база на приемниците за откуп на млекото и списокот потпишан од индивидуалните производители од кои се откупува млекото;

— препис од потврдата издадена од ООЗТ Институт за сточарство за уредно водење на контролата на производните својства и матичното книговодство и за вршење селекција кај кравите и овците.

5. Барањето за премија се поднесува најдоцна до 31 јануари 1984 година за млекото што е произведено и испорачано до 31. XII 1983 година.

6. Исплатата на премијата ја врши Службата на општественото книговодство.

7. Организациите односно земјоделските задруги од точка 3 на ова упатство, премијата на индивидуалните производители им ја исплатуваат најдоцна 15 дена по остварувањето на премијата.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1983 година.

Бр. 08-1284/3

30 мај 1983 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
земјоделство, шумарство и
водостопанство,
инж. Христо Христоманов, с. р

314.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 мај 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ УКИНУВААТ член 27 точките 1, 2, 3, 4 и 5 член 28 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Центарот за социјални работи „Кичево“ во Кичево со референдум одржан на 20 ноември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Центарот за социјални работи „Кичево“ во Кичево на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 27 и 28 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека со член 27 од оспорениот правилник, покрај утврдените основи, се врши вреднување на работите и работните задачи на работниците и за (1) завршен признаен курс или други форми на образование што е од интерес за поквалитетно извршување на работните задачи — со 20 до 40 бода, (2) стекнување на звање стручен соработник, самостоен стручен соработник или советник — со 30 до 50 бода, и (3) извршување на работните задачи вон определбите од актот за внатрешна организација и систематизација на работите и работните задачи или ако Центарот не е во состојба да го здружи трудот со работниците кои треба да извршуваат особено сложени задачи поради немање на средства, дефицитарност на стручни кадри или заради поголема економичност и рационалност во трошењето на средствата — со 20 до 70 бода. Од текстот на овој член произлегува дека работите и работните задачи на работниците во Центарот се вреднуваат вон предвидениот основ сложеност, т.е. според образованието и звањето, како и според дефицитарноста на стручните кадри односно заради заштеди на средства

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот труд е предвидено придонесот на работникот во работата да се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работата.

Со оглед на тоа што сложеноста, како основ, во себе веќе ја содржи стручната подготовка (образование и звање), а член 27 предвидува дополнително вреднување на работите и работните задачи и според стручната подготовка, произлегува дека оваа одредба таа подготовка ја предвидува како посебен и самостоен основ и дека двојно ја вреднува. Поради тоа, Судот утврди дека член 27 на Правилникот во точките 1, 2, 3, 4 и 5 не е во согласност со начелото на распределба според трудот и резултатите на трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и во член 126 од Законот за здружениот труд и дека е во спротивност со член 126 и 129 став 3 на овој закон. Освен тоа, оваа одредба е противуставна и незаконита и поради тоа што вреднувањето на додатните основи (стручна подготовка и звање, како и дефицитарноста на стручните кадри и заштеди на средствата), го врши во распон без определени мерила, што не е во согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 127 од Законот за здружениот труд.

Со член 28 од истиот Правилник е предвидено работниците кои се пред пензионирање, доколку со тоа ќе се најдат во неповолна материјална положба, да имаат право на зголемување на личен доход до 13% од основницата на бодовите во двете години пред пензионирањето. Од тоа произлегува дека со оваа одредба на работниците две години пред нивното пензионирање им се вреднуваат работите и работните задачи вон утврдените основи и мерила и независно од нивниот придонес, поради што таа не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и резултатите на трудот.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр. 208/82

13 мај 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

315.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 април 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ УКИНУВА член 72 став 1 алинеја 2 и 3 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Работната заедница Заеднички служби на Железничко-транспортната организација во Скопје, донесен од работниците со референдум на 4 декември 1980 година

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница Заеднички служби на Железничко-транспортната организација во Скопје, на начин предвиден за објавување во самоуправните општи акти.

3 Уставниот суд на Македонија, со решение У бр 221/82 од 2 март 1982 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од актот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што со тие одредби станбената состојба на работниците кои се носители на станарско право на стан во општествена сопственост или се сопственици на семејна станбена зграда или стан е иста со станбената состојба на работниците кои живеат кај родители и се корисници на стан, што не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

4 На седницата Судот утврди дека со оспорениот член 72 став 2 алинеја 2 и 3 од означениот Правилник, се изедначени во поглед на нивната станбена состојба работникот кој живее кај своите родители како корисник на стан во општествена сопственост и работникот кој е сопственик на индивидуална станбена зграда или, стан и по тој основ тие добиваат еднаков број бодови.

Согласно уставното начело на заемност и солидарност на секој спрема сите и на сите спрема секој, изразено во Дел II став 2 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, како и согласно член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), член 463 став 1 и член 542 од Законот за здружениот труд, работниците во основните организации со општ акт го утврдуваат начинот, условите и редот на првенството а тоа значи основите и мерилата по кои се добива на користење стан во општествена сопственост. Тоа значи дека е самоуправно право и обврска на работниците во организациите на здружениот труд да предложат такви основи и мерила за утврдување редот во првенството за доделување на користење стан во општествена сопственост, со кои пред се ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во задоволување на станбените потреби на работниците.

Со тоа што со одредбите од оспорениот член 72 став 2 алинеја 2 и 3 од означениот правилник се изедначени во поглед на станбената состојба работник кој е носител на станарско право на стан во општествена сопственост или сопственик на индивидуална станбена зграда или стан и работник кој е корисник на стан врз кој неговите родители се носители на станарско право или на право на сопственост, Судот утврди дека тој не е во согласност со означеното уставно начело на заемност и солидарност, затоа што нивната станбена состојба е понеповолна од станбената состојба на работник кој е носител на станарско право или на право на сопственост врз индивидуална станбена зграда или стан.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У бр 221/82

20 април 1983 година Претседател
Скопје на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р

316.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 април 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ УКИНУВА член 42 и член 43 од Правилникот за распределба на средствата за заедничка потрошувачка и станбена изградба на работниците во Основното училиште „Жеден“ с Групчин општина Тетово, донесен со референдум на 15 јануари 1978 година.

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Жеден“ с Групчин општина Тетово, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3 По предлог од Основниот суд на здружениот труд во Скопје пред Уставниот суд на Македонија е поведена постапка за оценување уставноста и законитоста на член 42 и член 43 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, во член 42 различно се вреднува работниот стаж стекнат во и вон училиштето и во и вон областа на образованието, што е неспорно согласно со уставното начело на еднаквост и е спротивно на општествениот карактер на работниот стаж. Во член 42, пак, по основот значење на работите и работните задачи, се определени мерилата во распон, што според мислењето на Основниот суд на здружениот труд е недопустено, затоа што дава можност за субјективизам при утврдувањето на бодовите по овој основ.

4 На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 42 е предвиден и вреднуван работниот стаж како основ за утврдување на редот на првенство за доделување на станови на работниците во означеното училиште. По овој основ, работниците за секоја година работен стаж остварен вон областа на образованието добиваат по 1 бод, вон училиштето по 3 бода и по 4 бода за стажот остварен во училиштето. Тоа значи, дека работниот стаж остварен во областа на образованието и во означеното училиште се вреднува позасилено од работниот стаж остварен вон други области и училишта. На тој начин, всушност, доаѓа до различно вреднување на стажот во и вон областа на образованието од една, и до различно вреднување на стажот во и вон означеното училиште, од друга страна.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства, што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средства за производство во општествена сопственост, работникот создава доход кој има општествен карактер без оглед на тоа дали е стекнат во или вон организацијата, односно дејноста на организацијата во која работникот го остварува конкретното право. Од друга страна, согласно начелото на еднаквост, утврдено во дел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат и еднаквоста во правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Со оглед на тоа што со член 42 од означениот правилник, различно се вреднува работниот стаж во и вон означеното училиште и во и вон областа на образованието; Судот утврди дека тој не е во согласност со уставното начело на еднаквост и дека е во спротивност со општествениот карактер на работниот стаж.

Разгледувајќи го оспорениот член 43 Судот утврди дека со него е предвидено „значењето на работите и работните задачи“ како еден од основите според кои се утврдува редот на првенство за до-

делување на станови на работниците во означеното училиште. По овој основ, кој се утврдува зависно од сложеноста на работите и работните задачи, одговорноста, напорите во работа и условите за работа, се определени мерила во распон.

Според член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр 36/73 и 14/75) и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со самоуправен општ акт, помеѓу другото, самостојно ги утврдуваат основите и мерилата за добивање на стан на користење, но притоа не смеат да се повредат уставните и законски одредби.

Според мислењето на Судот кога значењето на работите и работните задачи е предвидено како основ за доделување на станови на работниците, не е недопуштено мерилата да се определуваат во распон, доколку во рамките на предвидениот распон на бодови се утврдени и разработени објективизирани основи и мерила кои ќе го изразат реалниот степен на значењето на работите и работните задачи. Меѓутоа, со оглед на тоа што во оспорениот член 43 по основот значење на работите и работните задачи, мерилата се определени во распон без да се утврдат објективизирани елементи преку кои ќе се изрази стварното значење на работите и работните задачи, Судот утврди дека членот 43 е спротивен на член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 124/82

13 април 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с р

317.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основи на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата од 31 март 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ ПОНИШТУВА член 33 став 3 од Правилникот за распределба на чистиот приход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Солун“, во состав на Работната организација за трговија на мало, производство и услуги „Македонски килим“ во Скопје, со референдум одржан на 21 декември 1977 година.

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Солун“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3 Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на член 33 став 3 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оваа одредба од Правилникот е противуставна и незаконита затоа што правото на отпремнина и нејзината височина ја условува со должината на работниот стаж предвиден исклучиво во работната организација.

4 На јавната расправа Судот утврди дека со член 33 став 2 од оспорениот Правилник е предвидено право на отпремнина на работниците пред пензионирање. Основата на отпремнината е личниот доход на работникот остварен во последните 12 месеци од проведеното време на работа. Висината на отпремнината во став 3 на овој член е оп-

ределена во различни износи во зависност од должината на работниот стаж во работната организација.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средства за производство во општествена сопственост, работникот создава доход кој има општествен карактер. Од друга страна, согласно начелото на еднаквост утврдено во алинејата 9 на став 3 на дел II од Основните начела и во член 204 од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Едно од правата што работникот ги остварува по основ на работниот стаж е и правото на пензија. Во врска со одењето во пензија, во самоуправните општи акти, работниците можат да предвидат, при одење во пензија да им се исплатува одреден паричен надоместок (отпремнина). Утврдувањето на правото на отпремнина е право кое работниците во организациите на здружениот труд го утврдуваат самоуправно, во рамките на уставните и законските начела.

Во конкретниот случај право на отпремнина имаат само работниците со работно искуство исклучиво во работната организација. Тоа значи, дека од ова право се исклучени оние работници на оваа работна организација кои со работното искуство се здобиле порано во други работни организации. Тоа, од своја страна, создава нееднаквост меѓу работниците во иста работна организација.

Имајќи го предвид општествениот карактер на средствата за производство во општествена сопственост, Судот смета дека кога е предвидено право на отпремнина при одење во пензија сите работници тоа право треба да го остваруваат под еднакви услови, а не право на право на отпремнина да имаат само работниците кои работниот стаж го стекнале исклучиво во работната организација.

Судот смета дека нееднаквоста се создава и со тоа што се определува различен износ на отпремнина во зависност од должината на работниот стаж во работната организација. Ова затоа што висината на отпремнината не може да се условува со должината на работниот стаж во работната организација.

На основа изнесеното, Судот утврди дека член 33 став 3 од оспорениот правилник не е во согласност со означените уставни и законски одредби, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр 1/83

31 март 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с р

318.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 15 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 6 април 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1 СЕ УКИНУВА Одлуката за изменување и дополнување на Планот за развој на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување во Штип за периодот 1981—1985 година бр

08-17/12, донесена од Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување во Штип на седницата одржана на 22 февруари 1982 година

2 СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законитоста на Самоуправната спогодба за регулирање на меѓусебните односи од заедничкото учество во финансирањето на изградбата на просториите на Основната организација на здружениот труд Физикална медицина и рехабилитација со балнеологија и балнеотуризам, склучена меѓу Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување во Штип и означената основна организација на 22 февруари 1982 година.

3 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Физикална медицина и рехабилитација со балнеологија и балнеотуризам во Штип на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти

4 Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на самоуправните општи акти означени во точките 1 и 2 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната законитост

5 На јавната расправа Судот утврди дека со оспорената одлука е извршена измена во среднорочниот План за развој на заедницата за периодот 1981—1985 година во таа смисла што е определено дел од средствата што се издвојуваат по стапка од 4% за решавање на станбените потреби на корисниците да се употребат за учество во финансирањето на изградбата на гериятриско одделение во рамките на ООЗТ Физикална медицина и рехабилитација со балнеологија и балнеотуризам во Штип

Со член 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“ бр 9/81), е предвидено дека Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издвојува средства за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија, дека основницата за издвојување на овие средства претставува износот на исплатените пензии и инвалидските надоместоци, дека обемот на средствата и начинот на користење на средствата се утврдуваат со самоуправен општ акт на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и дека оваа заедница дел или сите средства издвоени за станбена изградба може да ги здружи со заедницата на станувањето

Од означенава законска одредба произлегува дека Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија со закон е задолжена од пензиите и инвалидските надоместоци да издвојува средства за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија. Според тоа, овие средства се строго наменски, па самоуправните интересни заедници не можат да ги употребуваат за други намени те да вршат нивна пренамена.

Со оглед на тоа што со оспорената соодлука е извршена пренамена на средствата издвоени за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија за изградба на гериятриско одделение, Судот утврди дека таа не е во согласност со член 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето

6 Во врска со оспорената самоуправна спогодба на расправата Судот утврди дека со неа се уредуваат меѓусебните односи на означената основна заедница и основна организација на здружениот труд околу финансирањето на изградбата на гериятриско одделение По својата правна природа таа самоуправна одредба е поединечен акт за чие оценување, согласно член 419 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија не е надлежен да одлучува. Поради тоа, Судот одлучи да

ја запре постапката за оценување законитоста на оваа спогодба

Судот не го прифати наводот на основната заедница дека средствата издвоени од пензиите за решавање на станбените прашања на нивните корисници биле искористени пак за истата намена бидејќи со живеењето на пензионерите во гериятриското одделение ним практично им се решавало станбеното прашање Според мислењето на Судот, кога корисниците на пензија се наоѓаат во гериятриско одделение, тие користат здравствена заштита која се финансира од други извори Затоа, за финансирање и изградба на објекти на такво одделение не можат да се користат средствата наменети за станбена изградба на корисниците на пензија

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У бр 27/82

6 април 1983 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за патните, дневните и другите трошоци за службени патувања на работниците во републичките органи на управата, објавена во „Службен весник на СРМ“, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ, ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Во член 16, ред 4 наместо бр. 32/75 треба да стои бр 32/72 и 36/75

Бр. 23-846/1

20 мај 1983 година
Скопје

од Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија

Во Квантификациите за движењето на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во 1983 година, објавени во „Службен весник на СРМ“ бр 12 од 27 април 1983 година, направена е грешка, поради што се дава следната

ИСПРАВКА

Во точка 1 став 2 ред 3 од Квантификациите, зборот „чисти“ се-брише

За Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија,
Андон Мојсов, с. р.

За Стопанската комора на
Македонија,
м-р Томислав Атанасовски, с. р

За Советот на Сојузот на
синдикатите на СР Македонија,
д-р Симиша Спасов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД
СКОПЈЕ — СКОПЈЕ

217.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр 5/74), член 37 од Статутот на Собранието на Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје, член 5 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во планирањето, остварувањето и развојот во областа на физичката култура што претставува посебен и заеднички интерес на општините и градот Скопје, член 6 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во Републиката СИЗ на физичката култура, Собранијата на самоуправните интересни заедници на физичката култура на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир — Скопје и Собранието на Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје, на седницата одржана на 18 април 1983 година, согласно Програмата за остварување и развој на дејностите во областа на физичката култура за 1983 година ја донесоа следната

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТЕАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на општинските СИЗ-ви на физичката култура, за здружување на средства во Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје и во Републиката СИЗ на физичката култура за 1983 година.

Член 2

Приходите на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура, Здружената СИЗ на физичката култура и Републиката СИЗ на физичката култура ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот од стопанството 0,150%;
- од личен доход од работен однос 0,250%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,0750%;
- од личен доход од самостојно вршење на стопански и нестопанска дејност 0,500%

Вкупниот износ на средствата што општинските СИЗ-ви и Здружената СИЗ на физичката култура ќе ги остварат од придонесите од претходниот став ќе изнесува 87 034 000 динари

Организациите на здружениот труд од областа на предучилишното, основното и средното насочено образование придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,130%

Член 3

Од остварените приходи по извори Здружената СИЗ на физичката култура на град Скопје во Републиката СИЗ на физичката култура ќе здружува

- од доходот од стопанството 27,330%;
- од личен доход од работен однос 14,200%.

Вкупниот износ што ќе се здружи во Републиката СИЗ од претходниот став од овој член не може да изнесува повеќе од 20 000 000 динари (со букви дваесет милиони динари)

Здружувањето на средствата се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на доход на организациите на здружениот труд

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 03-140
18 април 1983 година
Скопје

Претседател,
Душан Сташмировиќ, с. р.

РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

218.

Врз основа на член 49 став 1 алинеја 25, член 56 и 87 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на предлог од Комисијата за избори и именување на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат од функцијата поради истек на мандатот на кој се избрани:

Љубица Чонева, претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје и

Благоја Габроски, заменик претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

II

За претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје се избира:

Благоја Габроски, делегат во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од редот на корисниците на услугите

За заменик претседател на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје се избира Стефанка Златановска, делегат во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од редот на давателите на услугите

Бр 08-159/1
28 април 1983 година
Скопје

Претседател,
Љубица Чонева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

219.

Врз основа на член 1 од Законот за начинот на располагање со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на Самоуправните интересни заедници во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр 76/82 и 15/83), и врз основа на член 156 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување

— Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услуги и Соборот на делегатите на работниците во здравствените организации — даватели на услуги, одржана на 26 мај 1983 година, донесе

О Д Л У К А ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход за здравствено осигурување на работниците се намалува од 7,5% на 6% сметано од 1 мај 1983 година

Во рамките на утврдената стапка на придонесот се намалува висината на придонесите, и тоа — за задолжителни видови на здравствена заштита од 3,0 на 2,4%,

— за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата од 4,5% на 3,6%,

Член 2

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на пензионерите се намалува од 11% на 8,8% од нето исплатената пензија

Член 3

Почнувајќи од 1 мај 1983 година нема да се применува стапката на придонесот утврдена со Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците бр 03-3089/1 од 27 декември 1977 година („Службен весник на СРМ“ број 17/78), освен одредбите од член 3, 4 и 5 од истата Одлука

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 03-987/1
26 мај 1983 година
Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — БИТОЛА

220.

Врз основа на член 17, став 1, точка 17 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Битола, бр 02-415/74, Собранието на СИЗ на станувањето — Битола, на седницата одржана на 14 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Постојната закупнина на деловните згради и простории на територијата на општината Битола се зголемува со стапка од 30% сметано од 1 мај 1983 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на потврдувањето од Собранието на општината Битола. Одлуката ќе биде објавена во „Службен гласник“ и „Службен весник на СРМ“

Бр 02-973
14 април 1983 година
Битола

Претседател,
дипл правник Пеце Стрезовски, с. р

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕМИР ХИСАР

221.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 82 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар, а во врска со член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр 43/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Демир Хисар, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати — даватели на услуги, на заедничката седница одржана на 14 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во член 3 став 1 бројката 10,23% се заменува со бројката 7,60%

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1983 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 08-85
14 април 1983 година
Демир Хисар

Претседател,
Илија Ковачевски, с. р

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕБАР

222.

Врз основа на член 27 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр 5/74), член 32 од Статутот на Општинската СИЗ на физичката култура — Дебар, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Дебар, на седницата одржана на 25 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат ООЗТ, ОЗТ од доходот, работните заедници од нестопанските дејности, од личен доход на вработените, од личен доход од земјоделска дејност, од самостојно вршење стопанска дејност и од самостојно вршење на нестопанска дејност

Член 2

Стапките на придонесите за 1983 година кумулативно се утврдуваат за Општинската и Републичката СИЗ на физичката култура, бидејќи на Републичката СИЗ на физичката култура договорно ѝ се пренесуваат средства од Општинската СИЗ на физичката култура — Дебар

Член 3

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат од Општинската СИЗ на физичката култура — Дебар, за 1983 година, вклучувајќи ги и стапките на Републичката СИЗ на физичката култура, изнесуваат

- 1 придонес од доход од ООЗТ и ОЗТ, по стапка од 0,39%;
- 2 придонес од личен доход од работен однос од нестопански дејности — 0,40%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,10%;
- 4 придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 1,00%.

Член 4

Придонес од личен доход од работен однос воспитно-образовните организации од основното и средното насочено образование ќе плаќаат по стапка од 0,23%.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши во бруто износ

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Дебар и РСИЗ на физичката култура — Скопје за 1982 година, бр 05-16/1 од 15 февруари 1982 година

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр 03-59/1

25 април 1983 година
Дебар

Претседател,
Кадри Бајрами, с р

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР**223.**

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр 5/74) и член 32 од Статутот на Општинската СИЗ на културата — Дебар, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Дебар, на седницата одржана на 27 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат ООЗТ, ОЗТ од доходот, работните заедници од нестопанските дејности, од личен доход на вработените, од личен доход од земјоделска дејност, од самостојно вршење стопанска дејност и од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите за 1983 година кумулативно се утврдуваат за Општинската и Републичката СИЗ на културата, бидејќи на Републичката СИЗ на културата договорно ѝ се пренесуваат средства од Општинската СИЗ на културата — Дебар.

Член 3

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат од Општинската СИЗ на културата — Дебар за 1983 година, вклучувајќи ги и стапките на Републичката СИЗ на културата, изнесуваат:

1. придонес од доходот на ООЗТ и ОЗТ — 0,86%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопански дејности — 0,70%;

3 придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,10%;

4 придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 2,00%

Член 4

Придонес од личен доход од работен однос воспитно-образовните организации од основното и средното насочено образование ќе плаќаат по стапка од 0,61%

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши во бруто износ

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Дебар и РСИЗ на културата — Скопје за 1982 година, бр 05-17/1 од 15 февруари 1982 година

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“

Бр 03-49/1
27 април 1983 година
Дебар

Претседател,
Неџми Абдулаи, с р

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО**224.**

Врз основа на член 33 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ на физичката култура, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово и Републичката заедница на физичката култура — Скопје

Член 2

Во 1983 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси

1. придонеси од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,14% (во која е содржана стапката за Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,10% и за Републичката заедница на физичката култура — Скопје од 0,04%),

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност по стапка од 0,15%, во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,10% и Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје од 0,05%.

Се овластува Службата на општественото книговодство при Собранието на општината Тетово распределбата да ја врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,15%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на дејност — 0,10%

Член 3

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот за пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79, 2/80)

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година

Бр 0801-416

16 декември 1982 година

Тетово

Претседател,

Кемал Сулејмани, с р

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

225.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр 5/74 и 9/78) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 20 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА

I

Се ослободуваат од обврска за уплата на придонес за здравствено осигурување за 1983 година организациите на здружен труд што вршат здравствена дејност од подрачјето на општина Тетово и тоа Медицинскиот центар — Тетово, Болницата за градни болести и туберкулоза — с Лешок и Здравствената станица „Тетекс“ — Тетово.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр 0805-324/12

20 април 1983 година

Тетово

Претседател,

Крсто Мисоски, с р.

226.

Врз основа на член 309 и 310 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на заедничката седница на трите собори на делегати, одржана на 20 април 1983 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

Член 1

Во Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ бр. 12/77), во член 256 се брише став 1, а се додаваат 3 нови ставови кои гласат

„Собранието на Заедницата има заменик секретар

Заменик секретарот го заменува секретарот на Собранието на Заедницата во негово отсуство, спреченост или во други случаи.

По однос на условите и начинот на изборот, како и други права, должности и надлежности на заменик секретарот се применуваат одредбите кои важат за секретарот на Собранието на Заедницата“.

Во став 2 на истиот член зборовите „помошници на секретарот на Заедницата и“ се бришат

Ставовите 2 и 3 се преименуваат и стануваат членови 4 и 5

Член 2

Во член 257 зборот „помошник“ се заменува со зборот „заменик“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Бр. 0805-324/13

20 април 1983 година

Тетово

Претседател,

Крсто Мисоски, с р

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ**

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за зголемување на издршка по тужбата на малолетните тужители Наташа, Верица и Александар Коневски, застапувани од нивната законска застапничка мајка им Јорданка Коневска, со стан на ул. „Жеѓане“ бр 69-б, Скопје, против тужениот Миле Коневски од Скопје, а сега на привремена работа во СР Германија со непозната адреса на живеење Вредност на спорот 7 500,00 динари

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 (триесет) дена во судот или да ја соопшти сегашната адреса на живеење Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател, согласно член 84 од ЗПП, кој ќе ги штити неговите интереси во постапката

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III П. бр 908/82 (63)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води постапка за амортизација на чековите серија број 84706, 84707, 84708, 84709 и 84710, од тековната сметка бр 565/53 на Љубљанска банка — Основна банка — Скопје со број на жиро сметка 40100-620-21-840-8017-565/53, на име Дичевски Иван од Скопје

Со овој оглас се огласува дека горенаведените чекови се изгубени на ден 20 мај 1981 година

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II П бр 65/81 (55)

Пред овој суд е заведен спор за укинување на станарското право на тужениот Катовиќ Заим од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење, заведен по тужбата на тужителот СИЗ за станување на град Скопје

Се повикува тужениот Катовиќ Заим да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја соопшти својата точна адреса на живеење Доколку тужениот не се јави во рокот од 30 дена ќе му се одреди, врз имотот, привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II бр 1553/83 (59)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Паризова Сирма од гр Штип, против тужениот Паризов Милалче од Штип, а сега со непозната адреса на живеење

Се повикува тужениот Паризов Милалче да се јави во судот, достави адреса или определи полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот Во спротивно судот ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот

Од Општинскиот суд во Штип, П бр 953/82 (58)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд е поведена вонпроцесна постапка за определување надомест на експроприран имот против поранешните сопственици Бора и Ристана Серафимовски, двете во САД со непозната адреса, а по предлог на предлагачот ХЕК „Југохром“ — Јегуновце

Бидејќи тужените Бора и Ристана Серафимовски се со непознато место на живеење, се покануваат да се јават во судот или секој кој ја знае нивната адреса да ја соопшти на судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот Во спротивно ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр 2/83 (54)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Симјановски Тодор од Тетово, ул „Пролетерска“ бр 37, против тужената Лонцар Драгица од Нови Сад, а сега со непозната адреса

Се повикува тужената Лонцар Драгица да се јави пред Општинскиот суд во Тетово или пак да постави свој полномошник во рок од 30 дена, сметајќи го објавувањето на огласот Во спротивно ќе ѝ се постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката

Од Општинскиот суд во Тетово, П бр 685/83. (57)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Пред Општинскиот суд во Свети Николе се води спор за издршка по тужбата на малолетната Лидија Нацева од с Ерцелија, против тужениот Ганчо Нацев од Скопје, а сега на привремена работа во Канада со непозната адреса

Се повикува тужениот Ганчо Нацев да се јави во Општинскиот суд во Свети Николе во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник кој ќе го застапува до окончувањето на постапката Доколку не се јави во судот, ниту одреди полномошник, ќе му биде поставен старател кој ќе го застапува во постапката

Од Општинскиот суд во Свети Николе, П бр 357/81. (56)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Бранко Ристов Трајков од с Њево, против тужената Митра Трајкова, родена Симовска од истото село, а сега на работа во Австралија со непозната адреса

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе ја застапува пред судот Во спротивно ќе ѝ се постави привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до завршувањето на спорот

Од Општинскиот суд во Радовиш, П бр 88/83 (52)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Селмани Рамадан од село Нистрово, Гостивар, во рок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд

Истовремено судот ги повикува и сите лица кои знаат за неговиот живот да го соопштат тоа на овој суд По истекот на рокот од еден месец, доколку лицето Селмани Рамадан не се јави на огласот, судот ќе утврди дека тоа е умрено

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р бр. 207/83 (53)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр. 258 од 7. III 1983 година, на регистарска влошка бр 1-1196-3-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Земјоделски факултет, ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје, ул „Првوماјска“ бр 5 со следните податоци Се брише досегашниот застапник д-р инж Борис Ристевски, а се запишува новиот застапник м-р Иван Кузмановски, директор, со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 258/83 (91)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 234 од 1. III 1983 година, на регистарска влошка бр 2-1021-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Браваровагарската задруга „Вагар“, Р О — Скопје со следните податоци Се брише досегашниот застапник Стојановски Светозар, директор, а се запишува новиот застапник Спасовски Јован, в д директор, со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 234/83 (92)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 230 од 28 II 1983 година, на регистарска влошка бр 1-1188-00-00 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитет „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О Сол О со ООЗТ — Скопје, Карпош II бб со следните податоци Се брише досегашниот застапник професор Борис Спасеновски, директор, а се запишува новиот застапник професор д-р Стево Матевски, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 230/83 (93)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи бр 1147 од 17 XII 1982 година, на регистарска влошка бр 2-1787-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Златарската задруга „Златара — Скопје“, Р О — Скопје, ул „Иво Рибар-Лола“ бр 46

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување во златарска задруга од 18 IV 1982 година

Основачи на задругата се Матиќ Антон од Скопје, ул „Ј Ј Свештарот“ бр 37, л к 536078; Матиќ Луко од Скопје, ул „Цветан Димов“ бр 130, л к 188274; Аредин Мустафа од Скопје, ул „138“ бр 3, л к 630130, Јакуп Садики, с Арнакија, Скопје, л к 586236, Сулејман Џемалудин од Скопје, ул „Кримска“ бр 7, л к 445938

Основни дејности производство и поправка на накит од племенити метали

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка

За своите обврски сторени во правниот промет, задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата емчат и здружените задругари до висина на здружениот влог кој изнесува 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Матик Антон, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1147/82. (94)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 192 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1806-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кисела Вода — Скопје, со Ц. О., булевар „ЈНА“ 66.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-21 од 13. I. 1982 година од 42 основачи.

Основни дејности: 140233 — самоуправна интересна заедница на културата.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица, Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 192/83. (95)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 190 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1804-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Чаир, Скопје, со целосна одговорност, булевар „ЈНА“ 66.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-19 од 11. I. 1982 година од 22 основачи.

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата.

Самоуправната интересна заедница на културата на општината Чаир во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 190/83. (96)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 191 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1805-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар, Скопје, со Ц. О., булевар „ЈНА“ 66.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-18 од 15. I. 1982 година од 104 основачи.

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 191/83. (97)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 189 од 2. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1803-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Здружената самоуправна интересна заедница на културата на град Скопје, Скопје, Ц. О., булевар „ЈНА“ 66.

Здружената самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба за основање бр. 01-1242 од 25. XII. 1981 година од 5 основачи.

Основни дејности: 140233 — СИЗ на културата.

Здружената самоуправна интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските што ќе ги создаде во правниот промет со трети лица Здружената самоуправна интересна заедница одговара со сите расположливи средства.

Лице овластено за застапување е Кирил Буровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 189/83. (98)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив „Здружение на самостојни занаетчии — Гевгелија“, се огласува за неважен. (2981)

Загубениот тркалезен печат под назив „РО за основно образование и воспитание „Илинден“, о. сол. о. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ ЦОУ „ЛИРИЈА“, с. Врст“, се огласува за неважен. (3212)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Пресметковен бариран чек бр. А 4581702 на име „Агромакедонија експорт-импорт“, Работна заедница, Скопје. (2917-а)

Воена книшка на име Рамадан Фаризи, с. Групин, Тетово. (2964)

Воена книшка на име Јаким Трајчевски, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 43, Штип. (2990)

Сертификат бр. 0208261, М 0208262, издаден од Аутобанка Крагуевац на износ од 125.531,20, на име Центар за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје. (2994)

Воена книшка на име Мавмуд Мавмудоски, с. Подгорци, Струга. (3145)

Воена книшка на име Муједин Ферати, ул. „Бл. Тоска“ бр. 14, Тетово. (3149)

Воена книшка на име Веселин Миладиновиќ, ул. „Раде Ивановски“ бр. 43, Прилеп. (3153)

Воена книшка, на име Фотир Фелкоски, Македонски Брод. (3167)

Лична карта на име Шеап Зилбеари, с. Ларце, Тетово. (3194)

Воена книшка на име Шеап Зилбеари, с. Ларце, Тетово. (3195)

Чек на износ од 50.000,00 динари, издаден од Војни сервис — Београд на име Градимир Добрин, Скопје. (3213)

Воена книшка на име Нириман Јајаџи, с. Урвич, Тетово. (3259)

Воена книшка на име Зуара Фаризи, Тетово.

Свидетелства од I, II, III и IV година на име Снежана Хаџи, Титов Велес. (7253)

Свидетелство за завршен испит на име Златко Димов, Неготино. (7254)

Свидетелство од VIII одделение на име Славица Ангелова, с. Дренак, Крива Паланка. (7255)

Свидетелство на име Павлина Цонева, с. Габрово, Делчево. (7256)

Свидетелство на име Светлана Василева, с. Соколарци, Кочани. (7257)

Свидетелство на име Гордана Гоцевска, Кочани. (7258)

Свидетелство за завршен испит на име Марија Герасимова, Кочани (7259)
 Здравствена легитимација на име Љубиша Трајчевски, с Блатец, Винаца (7260)
 Здравствена легитимација на име Абдула Шабанов, Штип (7261)
 Здравствена легитимација на име Селани Шакиров, Штип (7263)
 Здравствена легитимација на име Десанка Митева, Штип (7264)
 Здравствена легитимација на име Благородна Костадинова, Штип (7265)
 Здравствена легитимација на име Павле Темов, Штип (7266)
 Свидетелство за завршен испит на име Лилјана Неделковска, Битола (7267)
 Работна книшка на име Лилјана Неделковска, Битола (7258)
 Свидетелство на име Благојче Шибевски, Штип (7271)
 Работна книшка на име Даница Георгиевска, Битола (7271)
 Здравствена легитимација на име Салија Шаиновска, Куманово (7272)
 Здравствена легитимација на име Џеља Љаџифи, Куманово (7273)
 Здравствена легитимација на име Кумри Рамадени, с Табановце, Куманово (7274)
 Здравствена легитимација на име Демир Сулејмани, Куманово (7275)
 Здравствена легитимација на име Абдулашид Љаџифи, Куманово (7276)
 Здравствена легитимација на име Томица Илиевски, с Војник, Куманово (7277)
 Здравствена легитимација на име Садије Рушити, с Отља, Куманово (7278)
 Здравствена легитимација на име Миле Стојановиќ, с Сакулица, Кратово (7279)
 Здравствена легитимација на име Весна Гаврилова, с Блатец, Винаца (7280)
 Здравствена легитимација на име Драги Петров, с Блатец, Винаца (7281)
 Работна книшка на име Доне Карафилов, Кочани (7282)
 Здравствена легитимација на име Неџбедин Мемети, Тетово (7283)
 Свидетелство за завршен испит на име Назми Фазли, с Доброште, Тетово (7284)
 Одобрение за работа на име Фазли Черкези, с Седларце, Тетово (7285)
 Лична карта на име Музафер Исени, с Доброште, Тетово (7286)
 Здравствена легитимација на име Незакет Хамити, с Глоги, Тетово (7287)
 Свидетелство за VIII одделение на име Цеко Абдулнасер, Тетово (7288)
 Свидетелство за VIII одделение на име Агим Зенуни, с Групчин, Тетово (7289)
 Здравствена легитимација на име Момчило Милосавлевиќ, с Доброште, Тетово (7290)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Стеван Ѓорѓевски, с Непроштено, Тетово (7291)
 Здравствена легитимација на име Мухамет Рушит, с Каменане, Тетово (7292)
 Здравствена легитимација на име Џемшдин Шакири, Тетово (7293)
 Свидетелства од I, II, III, IV година и свидетелство за завршен испит на име Хусни Адемик, Тетово (7294)
 Свидетелство од IV одделение на име Аки Мемети, с Рогле, Тетово (7296)
 Свидетелство на име Ибрахими Нешади, с Пирок, Тетово (7297)
 Здравствена легитимација на име Асип Мусли, с Нераште, Тетово (7298)
 Здравствена легитимација на име Владо Мартиновски, с Челопек, Тетово (7299)
 Лична карта на име Хириде Шабани, с Отушиште, Тетово (7300)
 Уверение на име Ибрахими Нешади, с Пирок, Тетово (7301)

Дозвола за работа-превозник на камион на име Азем Чековиќ, Тетово (7302)
 Свидетелство на име Ајдин Несими, с Г Речица, Тетово (7303)
 Здравствена легитимација на име Жемаледин Халими, Тетово (7304)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Ѓулша Даути, Тетово (7305)
 Свидетелства за I и II година гимназија на име Газменд Заими, Тетово (7306)
 Воена книшка на име Петре Митревски, Скопје (7307)
 Свидетелство на име Ратка Гацова, Кочани (7310)
 Диплома на име Љубомир Ристов, Кочани (7310)
 Здравствена легитимација на име Верка Гаврилова, с Блатец, Винаца (7311)
 Здравствена легитимација на име Македонка Антова, с Блатец, Винаца (7311)
 Свидетелства за I, II, III и IV година на име Благој Стојанов, Кочани (7312)

КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
 ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство — Скопје

распишува - КОНКУРС

за избор и преизбор на следните работни места
 — преизбор на еден асистент во исто или избор во повисоко звање по предметот индустриски култури,
 — преизбор на еден асистент по генетика;
 — преизбор на еден асистент по предметот градинарство,
 — преизбор на еден асистент по предметот механизација,
 — преизбор на еден асистент за наука во Заводот за испитување квалитетот на семето,
 — преизбор на еден асистент за наука по градинарство,
 — избор во исто или во повисоко звање на еден виш стручен соработник во Заводот за индустриски култури,
 — преизбор на еден асистент по предметот селекција на растенијата,
 — преизбор во исто или избор во повисоко звање на еден асистент за наука по општо полјоделство со агроекологија;
 — преизбор на еден асистент за наука во Заводот за житни култури
 Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и Законот за организирање на научните дејности на СРМ

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство — Скопје

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот

Некомплетните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето (245)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор и преизбор на следните работни места.
 — преизбор во исто или избор во повисоко звање на еден научен соработник по овоштарство;

— преизбор на двајца асистенти или избор во стручни звања за наука по овоштарство;

— преизбор на еден асистент за наука по овоштарство

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и Законот за организирање на научните дејности на СРМ

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот

Некомплетните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето (246)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ Институт за сточарство — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор и преизбор на следните работни места:

— преизбор на еден асистент по предметот прејработка и чување на месото,

— преизбор на еден асистент по предметот млекоарство,

— преизбор на еден асистент за наука по исхрана на домашните животни;

— преизбор на еден асистент за наука по говедарство;

— преизбор или избор во повисоко звање на еден виш научен соработник по рибарство

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и Законот за организирање на научните дејности на СРМ

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за сточарство — Скопје

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот

Некомплетираниите документи нема да се земаат предвид при разгледувањето (248)

Врз основа на Одлуката на Централниот работнички совет и одлуките на работничките совети на основните организации „Напредок“, „Промет“, „Кооперација“ и Работната заедница Заеднички служби во состав на ЗИК „Сандански“ Делчево, Конкурсната комисија, врз основа на член 80 од Статутот на ЗИК „Сандански“ Делчево

распишува КОНКУРС

за именување на

1. генерален директор на ЗИК „Сандански“ — Делчево;

2. финансов директор на ЗИК „Сандански“ — Делчево,

3. комерцијален директор на ЗИК „Сандански“ — Делчево,

4. директор на ООЗТ „Напредок“ — Делчево,

5. директор на ООЗТ „Промет“ — Делчево и

6. директор на ООЗТ „Кооперација“ — Делчево.

Кандидатите покрај општите услови треба да ги исполнуваат и следните посебни услови

Кандидатите под точка 1 да имаат завршено висока стручна подготовка од земјоделска или економска насока, а кандидатите под точка 2 и 3 висока стручна подготовка — економски факултет

Кандидатите под точка 4 да имаат висока стручна подготовка — земјоделски факултет, а кандидатите под точка 5 и 6 да имаат висока или виша стручна подготовка од земјоделска односно економска насока

Кандидатите под точка 1 да имаат работно искуство на раководни работи односно работни задачи најмалку 6 години, а кандидатите од точка 2 до точка 6 да имаат 3 односно 6 години работно искуство на раководни работи односно работни задачи по можност во дејностите на ООЗТ

Кандидатите од точка 1 до 6 да имаат организаторски способности и да поседуваат морално-политички квалитети, да не се под истрага и осудувани, како и со закон да не им е забрането вршењето на должноста индивидуален раководен орган

Кандидатите кон молбата — пријавата треба да ја приложат и следната документација

— диплома за завршено образование,

— потврда за работното искуство,

— кратка биографија со образложение за досегашната работа и успесите во истата,

— уверение дека не се под истрага, односно дека со Закон не им е забрането да ја обавуваат должноста раководен раководен орган.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“

Пријавите со комплетната документација се доставуваат на адреса ЗИК „Сандански“ со ознака до „Конкурсната комисија“ — Делчево

Некомплетираниите и подоцна пристигнатите документи нема да бидат земени предвид при разгледувањето (250)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ Институт за економика и организација во земјоделството — Скопје

распишува КОНКУРС

за преизбор на следните работни места

— преизбор на еден асистент по предметот политичка економија

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за економика и организација во земјоделството

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот

Некомплетираниите документи нема да се земаат предвид при разгледувањето (251)

Врз основа на член 3 од Статутарната одлука, како и член 12 од Правилникот за утврдување и систематизирање на работите и работните задачи на Стручната служба на Месната заедница „Комуна“ од Радовиш, Советот на Заедницата

распишува КОНКУРС

за избор-именување на раководител на Стручната служба на Месната заедница „Комуна“ од Радовиш

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови

— да има висока или виша стручна подготовка,

— да има 4 години работно искуство за извршување на такви или слични работи и работни задачи;

— да има организациони, раководни и стручни способности стекнати со досегашното работење;

— да нема пречки согласно член 511 од Законот за здружен труд.

Заинтересираните кандидати потребните документи да ги доставуваат до Конкурсната комисија на Месната заедница „Комуна“ — Радовиш

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето (293)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на општината — Берово

ОБЈАВУВА

дека во Општинскиот суд — Берово ќе се избераат претседател на судот и еден судија

Кандидатите кои ги исполнуваат условите по член 91 од Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на општината Берово — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“ (249)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на општината — Дебар

ОБЈАВУВА

дека ќе врши:

1. избор на судија — претседател на Општинскиот суд — Дебар и

2. избор на еден судија во Општинскиот суд — Дебар.

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите со потребните документи, кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Дебар — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето (247)

СОДРЖИНА

	Страна
304. Одлука за помилување на осудени лица	385
305. Одлука за премија на пченица и р'ж од родот во 1983 година	385
306. Одлука за премија на брашно	386
307. Одлука за надоместок на трошоци за производство и откуп на пченица и р'ж од родот во 1983 година	386
308. Одлука за намените, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1983 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија	386
309. Решение за именување заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот	386
310. Решение за именување заменик на директорот на Републичкиот завод за статистика	387
311. Решение за аз еш вање виши советник во Извршниот совет на Собранието	

на Социјалистичка Република Македонија

312. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за одвоен живот од семејството	387
313. Упатство за начинот и постапката за користење на премијата за кравјо и овчо млеко	388
314. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 208/82 од 13 мај 1983 година	388
315. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 221/82 од 20 април 1983 година	389
316. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 124/82 од 13 април 1983 година	389
317. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 1/83 од 31 март 1983 година	390
318. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 27/82 од 6 април 1983 година	390
✓ Исправка на Уредбата за патните, дневните и другите трошоци за службени патувања на работниците во републичките органи на управата	391
✓ Исправка на Квантификациите за движењето на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка во 1983 година	391

Општи акти на самоуправните интересни заедници

217. СКОПЈЕ Одлука за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на општините и градот и за здружување на средствата во Републиката СИЗ на физичката култура за 1983 година	392
218. Одлука за разрешување и избор на претседател и заменик претседател на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје	392
КУМАНОВО 219. Одлука за намалување стапката на придонесот од личен доход за здравствено осигурување на работниците	393
БИТОЛА 220. Одлука за зголемување на закупнината на деловните згради и простории на територијата на општина Битола	393
ДЕМИР ХИСАР 221. д у ките на придонесите за здравственото осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за осигурениците од подрачјето на општината Демир Хисар за 1983 година	393
ДЕБАР 222. Одлука за утврдување стапките на придонесите за 1983 година	393
223. Одлука за утврдување стапките на придонесите за 1983 година	394
ТЕТОВО 224. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Тетово и Републиката заедница на физичката култура — Скопје за 1983 година	394
225. Одлука за ослободување од обврска за уплата на придонесот за здравственото осигурување за 1983 година	396
226. Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово	396